



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Број 29

Петок, 25 јули 1969
Скопје

Год. XXV

Претплатата за 1969 година изнесува 60 динари. Овој број чини 320 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

254.

Член 5

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ

Се прогласува Законот за постапката за распишување и спроведување на референдум,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Соборот на општините одржана на 8 јули 1969 година.

Бр. 2430
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на распишување и спроведување на референдум во општествено-политичките заедници, во работните и други организации и во месните заедници.

Член 2

Референдум во општествено-политичките заедници, месните заедници и работните организации, се распишува за претходно изјаснување на граѓаните односно работните луѓе за одделни прашања, предлози на прописи и мерки или за потврдување на прописи и мерки на органот што го распишал референдумот.

Член 3

Со закон односно со статутот на општината, статутот на месната заедница и статутот на работната организација (статут), се определуваат прашања за кои задолжително се распишува референдум.

Член 4

Граѓаните, односно работните луѓе на референдумот се изјаснуваат со непосредно и тајно гласање. Гласачот не може да биде повикан на одговорност за гласањето на референдумот.

Одлуката на референдумот се донесува со мнозинството гласови на сите граѓани запишани во избирачкиот список на подрачјето за кое се спроведува референдум, односно со мнозинството гласови на сите членови на работната организација во која се спроведува референдумот.

Член 6

Одлуката донесена на референдумот е задолжителна.

II. РАСПИШУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ

Член 7

Референдум може да се распише за подрачје или за дел од подрачјето на општествено-политичка заедница, односно за подрачје на месна заедница.

Референдум распишува Собранието на соодветната општествено-политичка заедница, односно надлежниот орган на месната заедница.

Референдум во работна организација распишува работничкиот совет, односно на него соодветниот орган на управувањето.

Член 8

Референдум во Републиката, односно за подрачјето на повеќе општини во Републиката, освен во случаите определени со закон, мора да се распише и кога тоа ќе го бара општиот собор или најмалку една третина од општинските собранија од територијата на Републиката, односно од делот на Републиката за кој се бара да се распише референдум.

Во случаите од претходниот став на овој член Собранието на СРМ (Собрание) е должно да распише референдум во рок од 60 дена, од денот кога е поднесено барањето за распишување на референдум.

Член 9

Иницијатива за распишување на референдум во Републиката можат да дадат извршните тела на општествено-политичките организации во Републиката, собор на Собранието за прашања од својот делокруг и Извршниот совет на Собранието.

Во случаите од претходниот став на овој член, Собранието е должно да се изјасни по иницијативата во рок од 60 дена, од денот на покренувањето на иницијативата.

Ако не ја прифати иницијативата за распишување на референдум, Собранието ќе му достави на подносителот на иницијативата образложен заклучок.

Член 10

Кога референдум се распишува заради потврдување на определен акт, со донесувањето на актот истовремено се донесува и одлука за распишување на референдумот.

Член 11

Одлуката за распишување на референдум содржи предмет на референдумот, местото на кое ќе се одржи референдумот, денот на одржувањето на референдумот и времето на гласањето.

Одлуката за распишување на референдумот се објавува на начин на кој се објавуваат прописите, односно општите акти на органот што ја донесол одлуката за распишување на референдумот.

Надлежниот орган е должен со одлуката за распишување на референдумот да ги запознае граѓаните, односно работните луѓе што имаат право на глас на референдумот на вообичаен начин.

Помеѓу денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдумот и денот на одржувањето на референдумот не може да поминат помалку од 15, ниту повеќе од 60 дена.

Член 12

Право на глас на референдумот имаат граѓаните што се запишани во избирачкиот список на подрачјето на кое се спроведува референдумот.

Со закон може да се определи право на глас на референдумот за определени прашања да имаат заинтересираните граѓани, односно граѓаните на кои се однесува прашањето ставено на референдумот.

Во работните организации право на глас на референдумот имаат членовите на работната заедница што имаат избирачко право за избор на орган на управувањето на работната организација.

Член 13

На референдумот секој гласач има право само на еден глас.

Гласачот може да гласа само лично.

Член 14

Референдумот го спроведуваат комисији за спроведување на референдум.

Бројот на членовите на комисиите го определува и ги именува органот што го распишува референдумот. На членовите на комисиите им се определуваат и заменици.

Член 15

Комисијата за спроведување на референдум:

1. се грижи за законито спроведување на референдумот;

2. ги определува гласачките места и ги именува членовите на одборите за спроведување на гласањето на референдумот;

3. го определува времето на гласањето;

4. ги врши техничките подготовки за спроведување на референдумот;

5. ги утврдува и ги прогласува резултатите од референдумот; и

6. врши и други работи определени со закон и статут.

Член 16

За спроведување на референдум во Републиката се образува Републичка комисија за спроведување на референдум и општински комисији за спроведување на референдум.

Републичката комисија за спроведување на референдум го определува бројот на членовите на општинските комисији за спроведување на референдум и ги именува членовите на тие комисији, дава упатства за работата на овие комисији по сите прашања за спроведување на референдумот, врши надзор над нивната работа и им дава помош во техничката подготовка за спроведување на референдумот.

Член 17

Одборите за спроведување на гласањето раководат со гласањето на гласачките места и ја обезбедуваат правилноста и тајноста на гласањето.

Одборот се состои од претседател и двајца членови. Претседателот и членовите на одборот за гласање имаат заменици.

Член 18

На референдумот се гласа на определени гласачки места.

Времето на гласањето мора да се определи така да им се овозможи учество на референдумот на сите што имаат право на глас.

На гласачкото место на кое гласале сите избирачи запишани во избирачкиот список за тоа гласачко место, гласањето може да заврши пред истекот на времето определено за гласање.

Член 19

Актот, односно другиот предлог што е предмет на одлучување на референдумот мора на соодветен начин да биде изложен на гласачкото место.

Членовите на Одборот за спроведување на гласањето се должни на лицето што пристапило за гласање, на негово барање да му дадат објаснување за предметот на референдумот и начинот на гласањето.

Член 20

На референдумот се гласа со гласачки ливчиња.

Гласачкото ливче содржи: назив на органот што го распишал референдумот, предметот на референдумот, денот на одржувањето на референдумот и прашањата што се поставени на референдумот.

Прашањата на гласачкото ливче мора да бидат формулирани прецизно и недвосмислено, така да учесникот на референдумот може да одговори со „за“ или „против“ предлогот.

Ако на референдумот се поставени повеќе алтернативи од кои се бара одлука за една, на гласачкото ливче се наведуваат сите алтернативи според редоследот што го определил органот кој го распишува референдумот.

Член 21

Гласачот на референдумот се изјаснува така што на гласачкото ливче го заокружува редниот број пред зборот „за“ или „против“.

Кога на референдумот се поставени повеќе алтернативи гласачот се изјаснува така што го заокружува редниот број пред алтернативата за која гласа.

Член 22

По завршеното гласање одборот за спроведување на гласањето го утврдува резултатот од гласањето на гласачкото место и за тоа составува записник во кој особено се внесува: денот и местото на одржувањето на референдумот, предметот на референдумот, имињата на членовите на одборот за спроведување на гласањето, бројот на избирачите по изводот од избирачкиот список, текот на гласањето, бројот на избирачите што гласале и резултатот на гласањето. Во записникот ќе се внесат и издвоените мислења на членовите на одборот за спроведување на гласањето.

Член 23

Комисијата за спроведување на референдумот, врз основа на примениот гласачки материјал од сите гласачки места, го утврдува резултатот од референдумот. Резултатот од референдумот комисијата го објавува на начинот што е пропишан за објавување на одлуките за распишување на референдумот.

Извештај за спроведениот референдум комисијата му доставува на органот што го распишал референдумот.

Член 24

Одлуката донесена на референдумот мора да се објави во рок од 15 дена од денот на одржувањето на референдумот, на начин на кој се објавуваат прописите, односно општите акти на органот што го распишал референдумот.

Член 25

Ако граѓаните, односно работните луѓе на референдумот претходно се изјасниле за определено прашање, претставничкото тело, односно највисокиот орган на управувањето на работната организација, се должни да донесат акт во согласност со изразената волја на граѓаните, односно на работните луѓе.

Кога на референдум се изнесува акт заради потврдување на граѓаните, односно од работните луѓе ако тие се изјаснат позитивно за тој акт, актот е усвоен на денот на одржувањето на референдумот. Ако во таков случај граѓаните, односно работните луѓе се изјаснат против актот, ќе се смета дека актот не е донесен.

Член 26

Прашање за кое избирачкото тело на референдумот се изјаснило против, не може повторно да се изнесува на референдум пред истекот на најмалку 6 месеци од денот на одржувањето на референдумот.

Член 27

Средствата за спроведување на референдумот ги обезбедува органот што го распишал референдумот.

Член 28

Во општината се води евиденција за спроведените референдуми на подрачјето на општината, во месните заедници и во работните организации.

Евиденцијата ги опфаќа следните податоци: органот што го распишал референдумот, бројот и датумот на одлуката со која е распишан референдумот, предметот на референдумот, бројот на избирачите што имале право да учествуваат на референдумот, денот на одржувањето на референдумот, бројот на избирачите што гласале и резултатот од гласањето.

Евиденцијата ја води надлежниот општински орган на управата.

Општинскиот орган што ја води евиденцијата од претходниот став е должен податоците за спроведените референдуми да му ги доставува на Републичкиот завод за статистика на начин и во роковите што ќе ги определи Заводот.

Член 29

На работата на комисијата за спроведување на референдум и на одборот за гласање, како и во поглед на начинот на гласањето на гласачките места и другите прашања во врска со постапката за спроведување на референдумот, сходно ќе се применуваат прописите за избор на членови на општинските собранија, односно за избор и отповикување на членови на работничките совети и другите органи на управување во работните организации, ако со овој закон не е поинаку определено.

За составувањето и заклучувањето на избирачките списоци, односно на изводите од избирачките списоци ќе се применуваат соодветни одредби на Законот за избирачките списоци.

III. ПРИГОВОРИ И ЖАЛБИ

Член 30

Заради неправилности и повреди на законот во спроведувањето на референдумот секој избирач има право на приговор до комисијата за спроведување на референдумот. Ако приговорот се однесува на работата на комисијата или на нејзините членови, приговорот му се поднесува на органот што го распишал референдумот, во рок од три дена од денот на одржувањето на референдумот.

Ако неправилностите можеле да влијаат на резултатот од референдумот на гласачкото место, комисијата за спроведување на референдумот ќе го поништи гласањето на тоа гласачко место и ќе го определи времето за повторно гласање. За поништување на гласањето, комисијата го известува органот што го распишал референдумот.

Ако неправилностите можеле да влијаат на резултатот од референдумот во целост, органот што го распишал референдумот ќе определи да се гласа повторно.

Член 31

Против решението со кое е одбиен приговорот поради неправилности и повреди на законот, подносителот на приговорот има право на жалба до општинскиот суд во рок од 3 дена. Судот донесува решение во рок од 48 часа од денот на приемот на жалбата. Против решението на судот нема место на жалба.

Ако приговорот се однесува на референдум што го распишало Собранието на СРМ, против решението на комисијата жалбата се поднесува до Врховниот суд на Македонија.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Со парична казна до 1.000 динари или со казна затвор од една година ќе се казни за кривично дело оној:

1. што со сила, закана, подмитување или на друг недозволен начин влијае на гласачот да гласа на референдумот, односно да гласа за или против определените предлог, или да не гласа;

2. што ќе дојде на гласачко место под оружје или со друго опасно орудие, како и оној што без покана на претседателот на одборот за спроведување на гласањето ќе нареди да се доведе оружјена сила на гласачкото место или ја доведе без негова наредба;

3. што ќе уништи, прикрие, оштети, преправи или ќе однесе исправа од референдумот или друг предмет што служел во спроведувањето на референдумот;

4. службено лице кое ќе повика на одговорност гласач или од него ќе бара да каже дали гласал на референдумот или зошто не гласал.

Член 33

Со парична казна до 500 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок гласач:

1. кој гласа повторно;

2. кој на референдумот гласа наместо друг под негово име;

3. кој при гласањето се држи непристојно;

4. кој, откако гласал односно откако се утврди дека не е запишан во избирачкиот список, по опомена од претседателот на одборот за спроведување на гласањето, не се оддалечи од гласачкото место;

5. кој ја пречи работата на одборот за спроведување на гласањето или на комисијата за спроведување на референдумот;

6. член на одбор за спроведување на гласање или на комисија за спроведување на референдум како и секое друго лице кое и на било кој начин ја повреди тајноста на гласањето.

Член 34

Сите дејности казниви по овој закон или по Кривичниот законик што се сторени на гласачкото место ќе се внесат во записникот за работата на одборот за спроведување на гласањето, со означување на името и презимето, занимањето и местото на живеење на сторителот.

Комисијата за спроведување на референдум, откако ќе ја заврши работата, ќе состави извод од примените записници за сите казниви дејствија и изводот ќе му го достави на јавното обвинителство за покренување на кривична постапка.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

За поднесоците, решенијата и другите списи и дејствија во постапката по одредбите на овој закон не се плаќа такса.

Член 36

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

255.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ВИСОКА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање Висока музичка школа во Скопје,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година.

Бр. 2457
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ВИСОКА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

Член 1

Во Законот за основање Висока музичка школа во Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 23/66) член 2 се менува и гласи:

„Високата музичка школа подготвува наставнички кадри со висока стручна спрема за изведување настава по музичко воспитување во училиш-

тата, високо стручни кадри за музичката уметност и драмски актери.

Високата музичка школа се овластува да организира и изведува научна работа во областа на музиката и драмската уметност“.

Член 2

Високата музичка школа се задолжува во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласи својот статут со одредбите на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

256.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

I

Не се потврдува Одлуката за основање наставен центар за вонредно студирање во Скопје, при Здружението на книговодителите на СРМ — Скопје што ја донесе Советот на работната заедница на Вишата економска школа — Прилеп на седницата одржана на 1. VII. 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2454
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

257.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА — СКОПЈЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ВОНРЕДНО СТУДИРАЊЕ ПРИ РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „МОША ПИЈАДЕ“ ПРИЛЕП

I

Се потврдува Одлуката за основање центар за вонредно студирање при Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ — Прилеп, што ја донесе Советот на работната заедница на Педагошката академија во Скопје на седницата одржана на 15. XI. 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2450
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

258.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

I

Не се потврдува Одлуката за основање центар за вонредно студирање при Просветно-педагошкиот завод во Лесковац што ја донесе Советот на работната заедница на Педагошката академија во Скопје на седницата одржана на 15. XI. 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2456
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

259.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

I

Не се потврдува Одлуката за формирање центар за помош на вонредните студенти при Заводот за унапредување на градежништвото, градежната и неметалната индустрија на СРМ — Скопје, што ја донесе Советот на работната заедница на Вишата техничка школа од Битола на седницата одржана на 21. XII. 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2453
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

260.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА — ПРИЛЕП ЗА ОСНОВАЊЕ НАСТАВЕН ЦЕНТАР ЗА ВОНРЕДНО СТУДИРАЊЕ ПРИ ДРУШТВОТО НА КНИГОВОДИТЕЛИТЕ — ОХРИД

I

Се потврдува Одлуката за основање наставен центар за вонредно студирање при Друштвото на книговодителите — Охрид, што ја донесе Советот на работната заедница на Вишата економска школа — Прилеп на седницата одржана на 1. VII. 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2451
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

261.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА — ПРИЛЕП ЗА ОСНОВАЊЕ НАСТАВЕН ЦЕНТАР ЗА ВОНРЕДНО СТУДИРАЊЕ ПРИ РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ВАНЧО ПРКЕ“ — ШТИП

I

Се потврдува Одлуката за основање наставен центар за вонредно студирање при Работничкиот универзитет „Ванчо Прке“ — Штип што ја донесе

Советот на работната заедница на Вишата економска школа — Прилеп на седницата одржана на 1. VII 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2452
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

262.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА — СКОПЈЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ВОПРЕДНО СТУДИРАЊЕ ПРИ РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

I

Се потврдува Одлуката за основање центар за вонредно студирање при Работничкиот универзитет во Тетово што ја донесе Советот на работната заедница на Педагошката академија во Скопје на седницата одржана на 15. XI. 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2449
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

263.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

I

Не се потврдува Одлуката за основање центар за вонредно студирање при Работничкиот универзитет „Коста Стаменковиќ“ во Лесковац што ја донесе Советот на работната заедница на Економскиот факултет — Скопје на седницата одржана на 4. X. 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2455
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

264.

Врз основа на Амандманот VIII од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 144 од Деловникот на Собранието на СРМ,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА ЗАЕДНИЧКА АНКЕТНА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ И ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ИСПИТУВАЊЕ СОСТОЈБАТА ВО ВРСКА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ВОДИТЕ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО

I. Се образува Заедничка анкетна комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ, за испитување состојбата во врска со користењето на водите на Охридското Езеро (Анкетна комисија).

II. Анкетната комисија има за задача, врз основа на непосредно испитување на состојбата создадена во врска со користењето на водите на Охридското Езеро и Црни Дрим за енергетски цели како и за други потреби на стопанството, на соборите да им поднесе извештај.

III. Во Анкетната комисија се избираат:
а) за претседател — Крсте Марковски, пратеник на Републичкиот собор;
б) за членови:

1. Стојан Трендов, пратеник на Републичкиот собор;
2. Атанас Каракамчев, пратеник на Стопанскиот собор;
3. Душко Кузмановски, пратеник на Стопанскиот собор;
4. Глигор Тренчевски, пратеник на Просветно-културниот собор;
5. д-р Никола Узунов, пратеник на Просветно-културниот собор.

IV. Анкетната комисија во својата работа може да ангажира и научни и стручни работници од соодветните области.

V. Анкетната комисија извештајот да им го поднесе на соборите најдоцна до 1. XI. 1969 година.

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2466
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

265.

Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 јуни 1969 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 јуни 1969 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 3 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Се образува Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот, Просветно-културниот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Заедничка комисија).

II

Задачите на Заедничката комисија се: да ги разгледува материјалите што ќе ги изготвуваат надлежните републички органи во врска со подготвките за изготвување на Законот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита и здравствено осигурување на населението во сите фази и да им поднесува на соборите предлози и мислења за усвојување.

III

Заедничката комисија има претседател и определен број членови. Бројот на членовите се утврдува со Одлуката за нивниот избор.

IV

Претседателот и определен број членови на Заедничката комисија се избираат од редот на пратениците на Републичкиот, Стопанскиот, Просветно-културниот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а определен број членови делегираат општествено-политичките, научните, стручните и други организации, определени со Одлуката за избор.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2412
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

266.

Врз основа на член 146 и 147 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и точка IV од Одлуката за образување на Заедничката комисија на Републичкиот, Стопанскиот, Просветно-културниот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ за проблемите на задолжителните видови на здравствена заштита и здравствено осигурување, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 3 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

За претседател на Заедничката комисија се избира д-р Љупчо Гроздев, пратеник во Просветно-културниот собор.

II

За членови се избираат:

- а) од пратениците на Републичкиот собор:
 - д-р Димче Ивановски, Кице Најдевски, Ристо Сидор, Ѓорѓи Марков и Тодорка Спировска;
- б) од пратениците на Стопанскиот собор:
 - Јанко Михајлов и Најдо Ристевски;
- в) од пратениците на Просветно-културниот собор:
 - Вера Божинова;
- г) од пратениците на Социјално-здравствениот собор:
 - д-р Драгољуб Христовски, д-р Стојка Косева, д-р Тодор Јосифовски, д-р Борис Герасимовски, д-р Владо Константиновски, д-р Даме Дамевски и Милан Сланев.

III

Во Заедничката комисија за свои претставници делегираат:

— Медицинскиот факултет во Скопје	2 прет.
— Македонското лекарско друштво	1 прет.
— Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците	1 прет.
— Заедницата на здравствените установи на СРМ	1 прет.
— Здружението на стоматолозите на СРМ	1 прет.
— Здружението на аптекарите на СРМ	1 прет.
— Републичкиот завод за здравствена заштита	1 прет.
— Републичката конференција за општествена активност на жените	1 прет.
— Републичката конференција на ССРМ	1 прет.
— Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија	1 прет.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 2413
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

267.

Врз основа на точка II од Одлуката за образување на Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ за прашања на високото школство во СР Македонија, Собранието на СРМ, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 јуни 1969 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 јуни 1969 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА НА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СРМ

I. Се разрешуваат членовите на Заедничката комисија:

1. Нада Печијареска, поранешен пратеник на Републичкиот собор;
2. Кочо Тулевски, поранешен пратеник на Републичкиот собор;
3. Киро Џимревски, поранешен пратеник на Републичкиот собор;
4. Д-р Славчо Бахчевандисв, поранешен пратеник на Просветно-културниот собор;
5. Јордан Димевски, поранешен пратеник на Просветно-културниот собор;
6. Бранко Шумански, поранешен пратеник на Стопанскиот собор;
7. Ристо Стаменков, поранешен пратеник на Стопанскиот собор.

II. За нови членови на Заедничката комисија се избираат:

1. Предраг Кушевски, пратеник во Републичкиот собор;
2. Ванчо Бурзевски, пратеник во Републичкиот собор;
3. Кире Михајловски, пратеник во Републичкиот собор;
4. Марика Јакимова, пратеник во Стопанскиот собор;
5. Д-р Иван Серафимов, пратеник во Стопанскиот собор;
6. Инж. Ѓорѓи Оровчанов, пратеник во Соборот на општините; и
7. Сретен Спасовски, пратеник во Просветно-културниот собор.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 2436
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

268.

Врз основа на точка II од Одлуката за образување на Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ за прашања од општествено-економската положба и системот на финансирањето на културата, Собранието на СРМ, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 25 јуни 1969 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 јуни 1969 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА И СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА КУЛТУРАТА

I. Од Заедничката комисија се разрешуваат:

а) Претседателот:

Д-р Иван Катарџиев, поранешен пратеник на Организационо-политичкиот собор; и

б) Членовите:

1. Владо Малевски, поранешен пратеник на Републичкиот собор;
2. Кочо Битољану, поранешен пратеник на Републичкиот собор;
3. Ристо Џепаровски, поранешен пратеник на Стопанскиот собор;
4. Шабан Хаџи Сабриу, поранешен пратеник на Стопанскиот собор;
5. Марика Хаџи-Пецева, поранешен пратеник на Просветно-културниот собор;
6. Коле Чашуле, поранешен пратеник на Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина; и
7. Јордан Леов, поранешен пратеник на Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина.

II. Во Заедничката комисија се избираат:

а) За претседател:

Анте Поповски, пратеник на Просветно-културниот собор;

б) За членови:

1. Кице Најдовски, пратеник на Републичкиот собор;
2. Шукри Рамо, пратеник на Републичкиот собор;
3. Јонче Каневче, пратеник на Стопанскиот собор;
4. Радој Стоилов, пратеник на Стопанскиот собор;
5. Борислав Кулевски, пратеник во Просветно-културниот собор;
6. Ванчо Чавдарски, пратеник на Просветно-културниот собор;

7. Милош Ѓурчиновски, пратеник на Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2435
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

269.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за републиката управа, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

1. За претседател на Комитетот за туризам и угостителство се именува Никола Горичан.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2499
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

270.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за измени и дополнувања на законот за републиката управа, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

1. За претседател на Комитетот за надворешна трговија се именува Александар Шумковски

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2498
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

271.

Врз основа на член 17а став 3 од Законот за измени и дополнувања на Законот за републиките органи на управата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА

1. За директор на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања се именува Јовко Јовковски.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2497
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

272.

Врз основа на член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД — СКОПЈЕ, ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД И ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ

I. Поради заминување на нова должност се разрешуваат:

1. Панде Зафировски, судија на Окружниот суд — Скопје; и

2. Герослав Геровски, судија на Окружниот стопански суд — Скопје.

II. За судија на Вишиот стопански суд се избира Герослав Геровски, досегашен судија на Окружниот стопански суд — Скопје.

III. За судии на Окружниот стопански суд — Скопје се избираат:

1. Јованка Сионова, заменик општински обвинител во Охрид; и

2. Димитар Кожинков, советник во Републичкиот секретаријат за правосудство.

IV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2501
9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

273.

Врз основа на член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањето, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД, ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД И ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА

I. За судии-поротници во Вишиот стопански суд се избираат: Анастасов Никола Илија, Адамоски Перо, Анастасова Милија Даница, Арсова Тодор Ленче, Андреевски Борис Анче, Ацков Јован Киро, Атанасовски Сокол Јанакија, Атанасовиќ Светислав Бранко, Божиновски Киро Божин, Бојациев Михајло Кочо, Василева Вера, Волкановски Михајло Ристо, Васков Илија Стефан, Бекиќ Перо Јово, Голчевец Јован Радомир, Груневски Јордан Душко, Геракарски Јосиф Иван, Генечески Ѓорѓи Ташко, Георгиевски Димитар Тоде, Георгиева Диванис Галаба, Глишиќ Милован Светомир, Гугучески Апостол Инж. агр. Михајло, Георгиевски Димо Душко, Донев Ване Александар, Димитриев Инж. Стоил, Добревски Саздо Тодор, Дуков Методија Иван, Деловски Ангел инж. Љубе, Гуровски Јован Спиро, Ефтимов Јордан Васил, Живковски Милан Ѓоко, Жожу Ѓорѓи Инж. Махаил, Јаки Исим Зеф, Златевски Ацо Драган, Зенделски Тодор Панче, Зотовски Борис Благоја, Здравковски Ѓорѓи Крсте, Јанев Илија Борис, Јеремик Милан Душко, Јаниќ Миле Александар, Јакимовски Алекса Раде, Калеов Давчев Инж. Стојан, Кичеџ Анастасов Александар, Караџозов Васо, Драгулова-Петровска Коста инж. Злата, Константиновиќ Ѓорѓи Симо, Ковачев Илија Владо, Крстески Вељо Саво, Лабачевски Ѓорѓи Лазо, Лазаревски Кипре Чедо, Магдески Јосиф Божидар, Малински Дане Инж. Димче, Манева Христо Марика, Муратовски Вељо Методија, Миовски Димче Ѓорѓи, Манчевски Борис Инж. Киро, Мукаетова Елена, Муратовски Александар Крсто, Муртик Никола Мери, Маленков Јустинјан Александар, Михајловски Александар Михајло, Мијалков Михајло Јордан, Младеновиќ Милан Андреја, Муровски Тоде Ѓорѓи, Матевски Стојан Стево, Мустафа Халил Саид, Николоски Најдо Ацо, Николоски Михајло Витомир, Наумова Илија Цветанка, Несторовски Климе Томислав, Низамовски Александар Митко, Николовски Аврам Трајко, Патчев Профир Владо, Петрески Александар Ефтим, Пајковски Методија Герман, Петровски Михаил Мирко, Петровски Томче Јордан, Пендев Иван Ѓоко, Петровска Стојан Милка, Петровски Пане Томе, Петковски Воте Киро, Поповиќ Светислав Србислав, Ристиќ Добризоје Боро, Стојановски Тошо Таше, Стојковски Димитар Петар, Садиќарио Соломан Хаим, Серафимовски Михајло инж. Ацо, Соколова Ѓорѓи Милка, Сапунџија инж. Велко, Спировски Страшил Димитар, Симовски Алекс Сокол, Серафимовски Димко Живко, Стојанов Мирко инж. Цветко, Стоев Димитар Васил, Стефовски Јонче Томислав, Стефановски Михаил Тодор, Светиев Тодор инж. Христо, Трајковски Димко Методија, Тодоровски Неделков Васе, Трпевски инж. Љубе, Трпеновски Јован Страшо, седат Вели, Терзиевски Ламбро Живко, Тасевски Илија Милан, Тамбуков Славе Тодор, Чавдар Јаким Кирил, Цветков Зафир инж. Вучко, Чакар Стефан инж. Љупчо, Шукарова Добри Љупка, Цолев Глигор Иван, Чајковски Јонче, Грданов Димитар, Нечев Благоја, Цветковски инж. Методија, Димитров-

ски Димитар, Мулаи Еврула Цеват, Чулев инж. Иван, Манасов Методи инж. агр. Спасовска Василка, Крстевска инж. Љиљана, Манев А. Наум, Селадин инж. Доко, Гуладиновиќ Гуладин, Поповски Дане, Сами Резак, Димевски Димче, Желчески Благоја, Асаноски инж. Хаде, Тонески Владе, Србаковски Панде, Аризановски Петар, Зеленков Ванчо, Георгиевски Андро, Герасимовски инж. Илија, Несторовски Боро, Андонов Б. Пенчо, Босилков Бошко, Нетков Михајло, Џидрова инж. Султана, Ралева Добрила.

II. За судии-поротници во Окружниот стопански суд — Скопје се избираат: Анев Драги, Атанасовски Трајко, Ацевска Косара, Ангечевски Никола, Авни Златку, Алексовски Данаило, Даут Изаири, Абедин Акифи, Абдураман Ваити, Апостолов Момчило, Вундалевски Благоја, Бајрам Суиќи, Бошков Методи, Баевски Апостол, Мундевски Петар, Бојациева Магдалена, Беџети Сулејман, Бајро Реџепи, Буревски Мито, Велев Асен, Брајкевиќ Драгица, Булатовиќ Марија, Велева Елисавета, Велевски Тихомир, Василева Грозданка, Велковски Петко, Велковски Руфче, Велков Стефан, Гитовски Благоја, Дамјановски Љубомир, Дуковски Велимир, Димитровски Душан, Дончевски Киро, Деливанов Ѓорѓи, Делев Динко, Дамевска Ратка, Димов Ѓоре, Дубровски Влаже, Жаловски Никола, Зиковски Зико, Илиевски Спасен, Илмица Даути, Ивановски Светозар, Икономов Љубомир, Илиевски Томе, Јаковчев Петар, Јовановски Јован, Јосифовски Јосиф, Јосифовски Васил, Јорданов Илија, Јосифова Ружа, Јаковлевски Миле, Јанев Киро, Костовски Александар, Кавкалевски Бранко, Караџозова Марија, Куцитасева Лепосава, Крстевски Јован, Куновски Зафир, Крстевски Благоја, Костова Елена, Кузмановски Борис, Корнети Леонида, Керамика Коста, Петар Ризов, Музафер Черало, Крстевски Љубомир, Крстевски Никола, Ливрунска Велко, Димчевска Загорка, Михајловски Киро, Митревска Јорданка, Миркуловски Матеја, Маџар Петар, Марков Марко, Максимовски Александар, Музафер Гелбајрами, Мухомец Каба, Мухамед Христа, Мисовски Младен, Михајловски Ѓоко, Михајловски Благоја, Николовски Аспарух, Наумовски Левко, Недакова Душанка, Нијази Христи, Настев Ѓоко, Насков Душко, Никодиновски Душко, Нацевски Трајче, Најденов Владо, Нечевски Коста, Николиќ Тодор, Николовски Никола, Омерагиќ Џафер, Пекова Славка, Петровски Борис — Чоче, Перковски Круме, Петровски Ѓоко, Поленак Ристо, Петровски Александар, Панов Данчо, Пејковски Петар, Пројковски Томе, Панов Илија, Пеев Борис, Ристовски Киро, Ристовски Ристо, Сулејман Бејлу, Ставревски Ставре, Силјановски Никола, Садику Муса, Сарфати Елпеника, Смилев Боро, Стефановски Владо, Стрезовски Александар, Селовски Васе, Стефанова Викторија, Спировски Митко, Спасовски Богдан, Стефкова Ана, Скендер Прешовац, Сефедин Демири, Стефановски Перо, Стојменова Верица, Тасевски Александар, Трпков Кирил, Трајковски Раде, Ташевски Лазар, Точи Шефик, Трпков Марко, Теслими Назим, Тодоров Нинче, Филиповски Атанас, Фотев Јонче, Хусни Вела, Хадипецов Крум, Чкалевски Илија, Чичарев Ѓорѓи, Чочанчевски Владимир, Черепналковски Рафаил, Чочковски Симо, Чкорков Васил, Џевдет Јуснус, Цолева Роза, Шулајковска Анастасија, Штаклев Александар, Шошковски Сотир, Шимановски Стево, Шапчевски Предраг.

III. За судии-поротници на Окружниот стопански суд — Битола се избираат: Атанасовски Благоја, Алиевски Нафи, Буџевски Методија, Ѓанго Никифор, Грамитику Фроса, Гинова Софија, Димовски Благој, Златевски Трифун Александар, Ивановски Филип, Исмаил Исмаил, Ибиш Непбедин, Ивановски Фоки, Илиоски Тодор, Ивановска Славка,

Јанакиевски Јани, Јошевски Никола, Јовановски Димо, Јанакиевски Слободан, Јуруковски Ѓорѓи, Кацујани Тома, Котевски Благој, Лозанче Вера, Макарадули Петар, Мицковски Киро, Мицевски Јонче, Магдевски Спиро, Митат Мустафа, Наумова Милица, Николовски Кочо, Наумова Ружа, Пинза Орести, Петковски Петар, Пасков Александар, Попов Боро, Пејовски Панде, Поповски Томе, Пандаровски Киро, Сатки Мехмеди Ремзи, Стаматова Еленица, Светиева Марија, Сулејмани Фети, Спирозовски Спасе, Стојановски Михајло, Стефановска Евдокија, Тодоровски Владо, Тодоровски Александар, Хаџипоповски Лазо, Чаловски Јосиф, Чукалка Томе, Шеровски Трајан, Желчевски Благој, Кузмановски Јован, Стефановски Целе, Солески Мице, Тугески Ристо, Цајковски Ристо, Крстевски Наум, Курчиевски Благој, Тагас Нико, Балабан Марија, Згатовски Ламбе, Костовски Божиќ, Лештар Илија, Халими Шабан, Илиевски Миле, Старковски Кире, Сасајковски Петре, Ѓоргоновски Светататије, Кутановски Агис, Положани Џевко.

IV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2502

9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

274.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за органите за водење на постапка по прекршоците. Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

I. Во Републичкиот совет за прекршоци се избираат:

а) за претседател: Ристо Божиновски, досегашен претседател на Републичкиот совет за прекршоци;

б) за судии:

1. Стефан Дамески;

2. Крсто Крстевски;

3. Петар Филипов;

4. Љубомир Јовановски, досегашни судии на Републичкиот совет за прекршоци; и

5. Панде Зафировски, досегашен судија на Окружниот суд — Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2500

9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

275.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за органите за водење на постапка по прекршоците, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 јули 1969 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

1. За судии-поротници на Републичкиот совет за прекршоци се избираат: Андреевски Киро, Алексовски Мице, Антевски Цене, Атанасовски Богољуб, Василевски Марче, Величковски Александар, Ѓорѓиевски Славе, Ѓорѓиевски Славко, Димитровски Цветан, Димитровски Митре, Ефтимова Љупка, Јакимовска Ангелина, Костовски Лазо, Коцевски Александар, Крлиу Вера, Крстевски Боро, Крстевски Драги, Муча Керима, Магдески Пецо, Матески Тихо, Магденовски Магден, Митревски Крсте, Максимов Трифун, Оцаклиевски Нико, Павловски Благоја, Пецевски Илија, Поповска Перса, Радоевски Живко, Стојчевски Костадин, Спасовски Боге, Трајковски Славе, Тренивски Злате, Тагасовски Благоја, Цартов Тодор, Цидров Страхил, Деловска Љупка, Бошковски Боро, Јакимовски Илија, Тасевски Јордан, Адиевски Илија, Арсовска Магда, Апостоловски Миле, Бурчевски Раде, Бунгуров Атанас, Боцевски Љубе, Вељановски Перо, Ветров Ристо, Гуѓушевски Никола, Гаровски Ицко, Ѓорѓиовски Љубе, Димитриевиќ Реља, Зорбовска Иванка, Ивановски Тасе, Кардула Сака, Кузмановска Мара, Кузмановски Јово, Кочкова Љубица, Капевски Душко, Митевски Љубомир, Михајловски Хране, Мингов Ангеле, Нарашанов Иван, Ристовски Симо, Стаменовски Андреја, Сарксијан Андроник, Спасовски Перо, Стојковски Перо, Трпеновски Страшимир, Тасевски Зоран, Тодорова Невена, Цветковски Петар, Вељановска Милица, Ристовски Киро, Пунтевски Киро, Кировски Милош, Миронски Томе, Мирчевски Ане, Миновски Јордан, Илиевски Благоја, Секуловски Петко, Митревска Љупка, Мицковски Живко, Доневски Митко, Андоновски Сотир, Џочкова Лена, Цветковски Киро, Маровски Ѓуша, Петковски Симо, Наумовски Благоја, Бошевски Васил, Маџар Перо, Јахији Османи, Рибаревски Панде, Ивановски Спиро, Петров Владо, Крстевски Томе, Каев Димитар, Перковски Борис, Атковски Борис, Арсовски Миле.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2496

9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

276.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седниците на Републичкиот собор и Соборот на општините, одржани на 8 јули 1969 година, по предлог од Извршниот совет, врз основа на член 123 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 155 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА БУЏЕТСКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1969 ГОДИНА

Со цел за доследно спроведување на политиката за извршување на расходите по буџетите и фондовите на општествено-политичките заедници, утврдена со Резолуцијата за основите на економската политика за развојот на СР Македонија во 1969 година, соборите

ПРЕПОРАЧУВААТ

1. Општествено-политичките заедници да обезбедат расходите на буџетите и фондовите на општествено-политичките заедници да не се зголемуваат над нивото утврдено со донесените буџети, односно со финансиските планови на овие фондови за 1969 година.

2. Општествено-политичките заедници приходуваат што ќе ги реализираат над нивото утврдено со донесените буџети, односно со финансиските планови на фондовите, да ги издвојат на сопствена, одделна сметка кај службата за општествено книговодство.

3. За средствата на резервните фондови користени во 1969 година како обртни средства за нерамномерен прилив на средствата на буџетите и фондовите, општествено-политичките заедници ќе преземат мерки да се вратат во што покус рок, а најдоцна до крајот на 1969 година во смисла на постојните прописи.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2437

9 јули 1969 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ
Никола Минчев, с. р.

277.

Врз основа на член 123 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со Уставниот амандман VI и член 155 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и седницата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 1969 година, откако го претреса материјалот „Некои актуелни прашања на општествената самозаштита во СР Македонија“, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА НАТАМОШНО ИЗГРАДУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА ВО СРМ

Откако го претреса материјалот: „Некои актуелни прашања на општествената самозаштита во СРМ“, Републичкиот собор и Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија констатираа дека:

— општествената самозаштита претставува систем на мерки и активности од превентивен и пределиктен карактер од витален интерес за заштитата на општествената заедница, социјалистичките општествени односи и социјалистичкиот поредок;

— општествената самозаштита во нашиот општествено-политички систем вградува уште една компонента што ги збогатува самоуправниите права на работниот човек и ја нагласува неговата функција како основен носител и гарант на безбедоносниот поредок;

— Четвртиот пленум на ЦК СКЈ тргнувајќи од уставните начела за безбедноста на земјата ги отфрли застарените концепции и сфаќања дека одбраната на земјата е право и должност само на одделни државни органи, го забрза процесот на демократизација на општеството, нагласувајќи дека безбедноста на земјата и општествениот поредок е право и должност на секој граѓанин, работна и друга организација и општествено-политичка заедница и нејзините органи;

— во досегашната активност и преземените мерки од работните и други самоуправни организации и општините постигнати се значајни резултати во остварувањето на општествената самозаштита;

— постигнатите резултати во системот на општествената самозаштита, обврзуваат одделни негови носители поактивно да се вклучат во изградувањето, усовршувањето и преземањето на ефикасни мерки адекватни на актуелните потреби на општествената заедница. Поради тоа поставувајќи ја самозаштитата на самоуправна основа, а со цел да се создадат услови за доизградување на целосен и поефикасен систем на самозаштита, Републичкиот собор и Соборот на општините

ПРЕПОРАЧУВААТ

1. Граѓанинот самоуправувач кој одлучува за општествените работи во сите области на нашиот општествено-политички систем, треба да има доминантно место и улога во чувањето и заштитата на сите материјални и духовни вредности.

За подигање свеста, општествената одговорност и безбедоносната култура на граѓанинот, нужна е натамошна и постојана општествено-политичка акција на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓаните, како битен услов за остварување на неговите уставни права и должности од областа на самозаштитата.

Чувството на сигурност и гаранција за општата и личната безбедност на граѓанинот, што треба да ја пружат надлежните државни органи е услов за негова поголема активност во укажување на различни незаконитости и општествено-опасни дејноости и потесна соработка со истите;

2. Во условите на самоупраување, посебно во условите на општествената и стопанската реформа, работната организација има најнепосреден интерес за општествена самозаштита, зашто преку системот на мерки и активности од оваа област, чувајќи го доверениот имот и безбедноста на работниците, таа си обезбедува основи за натамошно постоење и развиток.

Општествената самозаштита уште повеќе да се интегрира за да стане неразделен дел од содржината на работата на самоуправниите органи и да добие рамноправен третман во расправањето и одлучувањето со другите проблеми од животот и работата на работната организација.

Општествената самозаштита во работната организација да се засновува на конкретна и јасна програма која ќе содржи систем на мерки и задачи на сите субјекти во работната организација.

Посебно, на ефикасен начин да се организира против-пожарната заштита, физичкото обезбедување и осигурување на имотот и системот на внатрешната контрола.

Комуницирањето со странци и странски деловни партнери да се регулира на најефикасен начин.

Според своите услови и потреби работните организации целосно и конкретно да утврдат што претставува деловна и службена тајна, со донесување на нормативни акти или сообразување на постојните со сегашните состојби и односи и да обезбедат доследно спроведување на истите во секојдневната работа.

Самозащитата во работните организации треба да најде свое место и во другите општи нормативни акти (статут, правилници и др.), со конкретно и јасно утврдени задачи по ова прашање на сите субјекти во работната организација;

3. Од уставните одредби, според кои во општината се обезбедуваат основни услови за остварување на слободите и правата на граѓаните, се штити законитоста и сигурноста на луѓето и имотот, и се обезбедува јавниот ред и мир, произлегува правото и должноста на општинското собрание постојано да претресува одделни проблеми од областа на самозащитата и да ги следи, усогласува и насочува безбедносните мерки и активности што ги преземаат сите носители на самозащитата од подрачјето на општината;

4. Во изградувањето и усовршувањето на системот на општествената самозащита, собранијата на општествено-политичките заедници треба и натаму да ја следат дејноста и законитоста во работата на органите за внатрешни работи, судовите, јавното обвинителство, инспекциите и др. и да обезбедат нивно ефикасно функционирање со создавање материјални услови и опремување;

5. Соодветните стручни органи и организации од областа на образованието и воспитувањето да ги утврдат формите и методите преку кои ќе се шири безбедносната култура и ќе се развива патриотизмот кај младата генерација. За таа цел Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура и Републичкиот завод за унапредување на школството да обезбедат во образовно-воспитните планови и програми на школите и другите образовни институции соодветно место и за општествената самозащита;

6. При организирањето упатување на работа во странство, преку заводите за запослување, работниците да се подготвуваат за неоткривање на факти и објекти од значење за безбедноста на земјата како и да им се укажува на можностите за придобивањето за непријателска активност против својата земја;

7. Органите за внатрешни работи како еден од субјектите во системот на самозащитата се должни да дадат свој придонес за изградување на посодржаен и поефикасен систем на самозащитата. Тие треба постојано да ги информираат претстажничките тела и нивните извршно-политички органи, општествено-политичките заедници и самоуправни органи на работните организации за непријателската активност и другите општествено опасни појави; да им даваат стручна помош на работните и други организации во организирање системот на самозащита, како и да воспоставуваат што потесна соработка со граѓаните, средствата за јавно информирање и друго;

8. Правосудните органи, редовно да ги запознаваат собранијата на општествено-политичките заедници за согледаните општествено-опасни и штетни појави, да им предлагаат мерки за отстранување на тие појави и преку соодветна казнена политика да влијаат за намалување на општествено опасните дејности на поединци, органи и организации;

9. Средствата за јавно информирање (печатот, радиото, телевизиската и друго) во системот на општествената самозащита имаат одговорна воспитно и политичко-пропагандна функција. Затоа е неопходно во своите програми и во содржината на работата постојано да обработуваат тематика од об-

ласта на самозащитата (безбедност на сообраќајот, откривање на општествено опасни дела, противпожарна заштита, јавниот ред и мир и сл.) со истакнување на позитивни примери на самопожртвување, будност и сл. со што влијаат за развивање на свеста, безбедносната култура како и правата и должностите на граѓаните во системот на општествената самозащита;

10. Одборот за општествено-политички систем и народна одбрана на Републичкиот собор и Одборот за внатрешна политика и народна одбрана на Соборот на општините, непосредно и преку надлежните органи ќе се грижат за спроведување на оваа препорака и повремено ќе ги информираат соодветните собори на Собранието за нејзиното спроведување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2431

9 јули 1969 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

278.

Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 21 април 1969 година, ја претресе анализата „Архивската служба во Социјалистичка Република Македонија“ и врз основа на член 140 од Уставот на СРМ, на својата седница одржана на 7 јули 1969 година, донесе

ПРЕПОРАКА ЗА НАТАМОШНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА АРХИВСКАТА СЛУЖБА

Просветно-културниот собор констатира дека:

— заштитата на архивската граѓа, која има својство на споменик на културата и е од посебно значење за изучувањето на нашето историско минато треба да претставува основна грижа на општествената заедница;

— со основањето на Архивот на Македонија во 1951 година отпочна процесот на систематско евидентирање, преземање, средување, обработување, конзервирање, чување и објавување на архивската граѓа и овозможување таа да се користи во научни и други цели. До 1962 година беа формирани историски архиви во одделни региони со што е завршен процесот на консолидирањето на архивската мрежа која ја покрива целата територија на Републиката;

— создадени се поволни услови за континуирани истражувања на архивска граѓа во земјата и во странство, со што е овозможено комплетирање на архивски фондови и збирки од особено значење за изучувањето на историјата на македонскиот народ;

— наспоредно со горните постигања обезбедена е современа заштита на архивската граѓа, што претставува споменичка вредност како и на регистратурските материјали создадени во работата на општествено-политичките заедници и нивните органи работни и други организации;

— досегашните постигања во организирањето и унапредувањето на архивската служба резултираат и од поволната структура на архивските кадри која постојано се подобрува, како и од соработката со научните кадри од Универзитетот, научните и културните установи;

— и покрај тоа што средствата за редовна дејност на архивските установи бележат постојан пораст, сè уште постојат нерешени проблеми во врска со меѓукомуналното финансирање на историските архиви;

— со изградбата на зградата на Архивот на Македонија и Историскиот архив — Скопје, со најсовремени депои, Републиката се здоби со два најсовремени објекта од овој вид. Меѓутоа, просторите во кои работат другите историски архиви не одговараат на потребите за заштита и безбедност на архивската граѓа;

— воспоставена е соработка на архивите со регистратурите во врска со средувањето и одбивањето на архивската граѓа од регистратурскиот материјал. Но оваа соработка сè уште не е достаточна.

Со цел да се создадат подобри услови за натамошен развој на архивската служба во Социјалистичка Република Македонија, Просветно-културниот собор

ПРЕПОРАЧУВА

— постојната мрежа на архивски установи и архивски собирни центри, нивната територијална надлежност и внатрешна организација треба да се проучува заради согледаната потреба од интеграција на архивската мрежа и создавање на регионални архиви во Скопје, Титов Велес, Штип, Битола и Охрид со што ќе се придонесе за поуспешно остварување на целите и задачите на архивската служба;

— со цел да се овозможи современо работење и ефикасно дејствување на архивските установи потребно е општествено-политичките заедници да обезбедуваат постојани и достаточни средства за редовна дејност на историските архиви од своите подрачја, врз основа на утврдените критериуми за учество на одделни општини во коофинансирањето на архивските установи, а во согласност со претходно донесени основачки решенија;

— за дејности од посебен општествен и национален интерес, архивите треба да добиваат средства под одредени услови и од Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

— прашањето за изградба на нови објекти за потребите на архивската служба во Републиката, посебно за потребите на регионалните историски архиви во Штип, Т. Велес, Битола и Охрид, треба да се смета за актуелно и како такво да најде своје место во проекциите на среднорочниот план на општествено-политичките заедници;

— соработката меѓу општинските собранија и Архивот на Македонија, како матичен архив, треба да придонесе за натамошниот развој и унапредување на архивската служба. Оваа соработка се однесува пред сè на проучувањето на прашањата од организацијата на архивската служба, унапредувањето на стручната работа во регистратурите и усовршувањето на архивските кадри;

— работните организации што се занимаваат со истражувања треба да ги координираат своите програми за архивски истражувања и да настапуваат заеднички и организирано, особено кога се истражува во странски архивски и други институции.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2461

9 јули 1969 година
Скопје

Претседател
на Просветно-културниот
собор
Драги Тозија, с. р.

279.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седниците на Републичкиот собор и Стопанскиот собор, одржани на 8 јули 1969 година, по претресот на материјалот „Движење на стопанството јануари—мај 1969 година“ а врз основа на член 151 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ДВИЖЕЊА ВО СТОПАНСТВОТО И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ВО 1969 ГОДИНА

I

Во првите пет месеци од 1969 година продолжуваат тенденциите за динамичен пораст на производството и другите позитивни движења остварени во минатата година.

Остварен е релативно брз пораст на производството на сите области, освен во шумарството. Особено побрза динамика на пораст на производството е остварена во индустријата.

Се цени дека ваквите движења позитивно ќе влијаат и врз крајните резултати.

Остварениот пораст на производството е постигнат и со осетно покачување на продуктивноста на трудот.

Реализацијата на готовите производи е остварена со позабрзана динамика. Врз ова позитивно се одразија преземените мерки за зголемување на побарувачката на домашниот пазар и покачениот извоз. Зголемени се паричните примања на населението, проширена е продажбата на индустриски стоки на кредит и зголемена е инвестиционата активност, особено во изградбата на станови.

Реализацијата позитивно влијаеше врз динамизирањето на производството и доведе до постепено намалување на нивото на залихите. Меѓутоа, посебен проблем и натаму претставуваат залихите на тутун.

Проблемот на тутуновото стопанство повлекува тешки економски и политички реперкусии и директно е сврзан со интензитетот на безработноста во Републиката.

Особено значајни резултати се постигнати во извозот на индустриски стоки (без тутунот). Меѓутоа, извозот на тутун и натаму опаѓа.

Остварени се позитивни тенденции и во движењето на запосленоста. Во првите месеци таа е зголемена за 3,5%. Меѓутоа, расте и бројот на лицата што бараат запослување.

Приливот на средствата од Сојузниот фонд за кредитирање на развојот на недоволно развиените републики и краишта и на средствата на Федерацијата за инвестиции во стопанството, порамномерно се остварува.

Во овој период се зголемени и инвестиционите вложувања од средствата на стопанските организации.

Меѓутоа, приливот на средствата по основ на обврските на Федерацијата што се извршуваат преку Југословенската инвестициона банка и во оваа година особено заостанува. Ова предизвикува сериозни последици врз остварувањето на инвестиционата политика.

Вкупните парични примања на населението се остварени на повисоко номинално и реално ниво. Врз тоа значајно влијание имаат паричните примања по основ на личните доходи кои во овој период покажуваат доста динамичен пораст.

Сообразно со остварените текови во стопанството и движењата на личните доходи, остварен е подинамичен пораст и на приходите на буџетите. Тоа создава услови да се оствари и поголема потрошувачка од предвидувањата.

Истовремено е обезбеден и натамошен пораст на материјалната база на образованието, науката и здравствено-социјалната дејност.

II

Тргувајќи од остварените движења и постигнатите резултати и натаму треба да се прават напори за целосно извршување на задачите на економската политика за 1969 година.

Во овие рамки од особено значење е да се задржи динамичниот подем на производството и услугите.

Тоа треба да стане со уште подобро искористување на расположивите средства, подобрување на организацијата на производството и прометот, натамошно реструктурирање на производството спрема потребите и со зголемување на извозот.

Мерките на економската политика насочени во правец на одржување динамичен пораст на производството и натаму треба да се задржат и доследно да се спроведуваат.

Се смета дека извозот на стоки во наредните месеци многу повеќе ќе претставува услов за подинамичен пораст на производството и редовна реализација на готовите стоки. Затоа извозот на стоки нужно треба да се забрза и оствари на уште повисоко ниво.

Во идните месеци особено треба да се покачи извозот на тутун, кој и во оваа година особено заостанува. Во таа смисла треба да се инсистира доследно да се спроведат веќе донесените заклучоци на Сојузниот извршен совет, а особено за создавање едногодишни залихи кај фабриците за цигари.

Во рамките на расположивиот кредитен потенцијал, деловните банки треба да настојуваат да обезбедат повеќе средства за поддржување на напорите на работните организации во нивната ориентација за зголемување на побарувачката на домашниот пазар, преку продажба на индустриски стоки на кредит.

Имајќи ги предвид некои од остварените движења, се смета дека треба и натаму да се преземаат мерки во поглед на стабилизација на пазарот.

Во овој правец треба да се прават напори за попречување на неоправданиот пораст на цените, а посебно на цените во малопродажбата каде што е забележан поголем пораст.

Работните организации треба да обезбедат уште поефикасно користење на средствата и врз основа на тоа да дојде до позабрзана циркулација на расположивите средства.

Во овој правец треба да се прават напори за редовна наплата на побарувањата. Истовремено овој проблем поопстојно да се изучи и да се преземат мерки за воспоставување редовна ликвидност на стопанството и деловните банки.

Има основа да се преземат извесни дополнителни мерки за да не дојде до надминување на предвидената буџетска и општа потрошувачка.

Општествено-политичките заедници и самоуправните органи на општествените фондови, треба да донесат соодветни одлуки со кои вишокот на средствата над предвидувањата ќе го издвојат во посебни резерви.

Меѓу другите задачи на економската политика за 1969 година, посебно внимание треба и натаму да му се посвети на запослувањето, на деловното поврзување на стопанството, редовното извршување на инвестициите, надминување на проблемите во врска со загубите и друго.

Од посебен интерес е да се забрза деловното здружување меѓу производните и прометните организации и здружувањето на работните организации од електростопанството, земјоделството и шумарството.

Мерките за прием на приправниците, програмата за стручно оспособување, Законот за задол-

жително примане ученици во стопанството и другите преземени мерки и натаму треба доследно да се спроведуваат.

Во идните месеци со нужно внимание треба да се обезбеди и спроведувањето на Законот за распишување на заемот за зголемување на запосленоста. При тоа нужно е поопстојно да се изучи механичкиот прилив на работната сила и неговото влијание врз безработноста.

За навремено извршување на инвестициите од значење е да продолжи редовниот прилив на средствата од Сојузниот фонд за кредитирање на развојот на недоволно развиените републики и краишта на Југославија и на средствата на Федерацијата за инвестиции во стопанството.

Притоа, особено треба да се инсистира на редовното извршување на обврските на Федерацијата што се остваруваат преку Југословенската инвестициона банка.

Во рамките на остварувањето на задачите на инвестиционата политика треба да се забрза изборот и да се почне со изградба на електроенергетски извори со што ќе се обезбеди нужниот континуиет предвиден со Среднорочниот план, потоа да се забрза довршувањето на недоградените станови и да се донесе одлука за условите под кои ќе се доделуваат средства на Републичката заедница за образование за проширување на училишниот простор во основното образование.

Работните организации треба да продолжат со поголемо релативно издвојување сопствени средства за деловните фондови, особено за инвестиции во основни фондови.

Растежот на личните доходи не треба да го надмине растежот на доходот за распределба. Неспразмерниот пораст на личните доходи кај оние дејности кај кои тие беа замрзнати во минатата година, налага потреба да се согледа состојбата и аналогно на тоа да се преземат поефикасни мерки.

Присуството на загубите во стопанството наложува поопстојно да се испита оваа проблематика од страна на соодветните работни организации и деловни банки и да се преземат мерки за санирање.

За таа цел работните организации треба да изготват нужни санациони елаборати како основа за редовно и трајно решавање на проблемот.

Успешната реализација на целите и задачите на економската политика бара ангажирање на сите фактори на нашата самоуправна структура во правец на реализација на овие задачи.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2433

9 јули 1969 година

Скопје

Претседател

на Стопанскиот собор,
Страшо Христов, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,
Крсте Марковски, с. р.

280.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седниците на Републичкиот собор и Соборот на општините одржани на 8 јули 1969 година по предлог од Извршниот совет, врз основа на член 158 стар 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПОТРОШУВАЧКАТА ПО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1969 ГОДИНА

1. Вишоците на приходите што ќе бидат остварени над одобрените приходи со Законот за Републичкиот буџет, за 1969 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/68 година), ќе се издвојат на од-

делна сметка кај Службата за општествено книговодство. Издвоените средства нема да се користат за зголемување на буџетската потрошувачка во 1969 година.

2. Извршниот совет ќе преземе потребни мерки користените средства од резервниот фонд на Републиката како обртни средства на Републичкиот буџет, да се вратат во периодот јули—октомври 1969 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2438

9 јули 1969 година

Скопје

Претседател
на Соборот на општините,
Филип Брајковски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Крсте Марковски, с. р.

281.

Врз основа на член 13 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен весник на СРМ“ бр. 17/69), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК СО ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ

1. Инвалидскиот додаток се усогласува со движењето на трошоците на животот во Републиката така што истиот се зголемува за 5,1% од 1 јануари 1969 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-1982/1

30 јуни 1969 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

282.

Уставниот суд на Македонија, одлучувајќи по предлогот на Советот на стопанство при Собранието на општината Битола за оценување уставноста и законитоста на Одлуката бр. 04-460 од 12. февруари 1969. година донесена од работничкиот совет на Печатницата „Киро Димитровски — Дандаро“ од Битола, по одржаната јавна расправа од 26. јуни 1969 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Советот за стопанство при Собранието на општината Битола за оценување уставноста и законитоста на Одлуката бр. 04-460 од 12. февруари 1969. година, донесена од работничкиот совет на Печатницата „Киро Димитровски — Дандаро“ од Битола а со која се распределува остатокот од доходот по завршната сметка на Печатницата за 1968 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“ и во Печатницата „Киро Димитровски — Дандаро“ на начинот предвиден во Статутот на Печатницата за објавување општи акти.

3. Советот за стопанство при Собранието на општината Битола му поднесе предлог на Уставниот

суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на Одлуката бр. 04-460 од 12. февруари 1969. година, што ја донел работничкиот совет на Печатницата „Киро Димитровски — Дандаро“ од Битола.

4. Уставниот суд на Македонија одлучи да го одбие предлогот.

Работните луѓе во работната организација, остварувајќи го самоуправањето, имаат право и должност да го распоредуваат доходот на работната организација што е утврдено со уставната одредба од членот 62 ст. 1 т. 5 од Уставот на СР Македонија.

Според одредбите на Основниот закон за стекнување и распределба на доходот во работните организации, работната организација го распоредува доходот на дел за проширување материјалната основа на трудот и на дел за задоволување на личните и заедничките потреби на работните луѓе, при што основите и мерилата за распределување на доходот се утврдуваат со општиот акт на работната организација. Доходот остварен во текот на една деловна година работната организација го утврдува и распределува со годишната завршна сметка во согласност со статутот и законот.

Во членот 12 од Правилникот за распределба на доходот на Печатницата „Киро Димитровски — Дандаро“ е утврдено дека работничкиот совет, врз основа на извештајот за работа, анализата на остварените резултати, забелешките и сугестиите на работните единици, го утврдува резултатот на работењето на Печатницата како целина и донесува одлука за распределба на доходот. На основа оваа одредба работничкиот совет на Печатницата при донесување на завршната сметка одлучил од нераспределениот дел од доходот во износ од 278.558,14 динари, 78.500 динари да распореди во фондот за заедничка потрошувачка, дел да се употреби за исплата на личните доходи на работниците на кои во текот на годината не им биле исплатени личните доходи во целост а остатокот да се распореди во деловниот фонд.

Уставниот суд на Македонија констатира дека донесувајќи ја оваа одлука работничкиот совет не се придржувал кон одредбите на членот 23 став 1 алинеја 2 од Правилникот за пресметка на резултатот по работни единици и наградување по комплексен учинок, донесен во 1967 година, каде е предвидено дека вкупниот фонд за лични доходи на работните единици се формира од доходот во износ од 70%. Уставниот суд исто така констатира дека важноста на овој Правилник, според одредбата на ставот 2 од член 35, продолжува во идната година доколку работничкиот совет не го измени.

Од друга страна работничкиот совет на Печатницата, во почетокот на 1968 година, донел производно-финансиски план за 1968 година, во кој е утврден друг однос за распределба на доходот на дел за лични доходи и дел за фондови. Со ова според оценката на Уставниот суд, работничкиот совет го изменил Правилникот.

На основа изложеното, Уставниот суд на Македонија застапа на мислење дека со Одлуката бр. 04-460 од 12. февруари 1969. година, не се повредени уставните и законските одредби поради што се донесе оваа одлука.

У. бр. 32/69

26. јуни 1969. година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
Перо Коробар, с. р.

Ојласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14.VI.1968 година, страна 187/55, книга I, е запишано следното: Досегашниот в.д. директор Мицковски дипломиран инженер Гоце е поставен за директор на Фабриката за разладни, емајлирани и лиени производи „Горѓи Наумов“ од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 263/68. (1709)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18.VI.1968 година, рег. бр. 8/60, книга I, е запишано следното: Дрводелско-металското занаетчиско претпријатие „Единство“ од Крушево, се става под поинсилна управа, за присилен управител е назначен Наум Хади Лега, кој е овластен да го потпишува претпријатието.

Дрводелско-металското занаетчиско претпријатие „Единство“ од Крушево е ставено под присилна управа со решението бр. 06-567/1 од 19.IV.1963 година на Собранието на општината Крушево, а присилниот управител е одреден со решението бр. 06-602/1 од 26.IV.1968 година на Собранието на општината Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 271/68 година. (1714)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 1297, книга V, е запишано следното: Дејноста на „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки, на големо и мало — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост, се проширува и со продажба на автоделови и гуми преку малопродажната мрежа на мало — Деловница „Кале“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 622 од 24.VI.1968 година. (1733)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 919, книга V, е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Продавница во Горче Петров (до киното). Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриски прехранбени стоки, земјоделски производи и сите други видови стоки од секојдневна потрошувачка на граѓаните.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров со одлуката број 01-19 од 15. I. 1968 година.

Раководител на продавницата е Веса Чоновска.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 76 од 28. VIII. 1963 година. (1751)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 919, книга V, е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Продавница за самопослужување во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 26. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриски и прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие, на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 01-14 од 15. I. 1968 година.

Раководител на продавницата е Пешевски Душко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 77 од 28. VIII. 1968 година. (1752)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 919, книга V, е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Продавница во село Кучково, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колоњилно-универзална мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие, на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 03-129 од 6. III. 1968 година.

Раководител на продавницата е Стојановски Трајанов Борис.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 376 од 29. VIII. 1963 година (1753)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 881, страна 105, книга IV, запишано следното: Фирмата на Столарското производно претпријатие „Просперитет“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-528 од 15. VII. 1968 год. на работничкиот совет се менува и гласи: Дрвно-производствено, трговско претпријатие на големо и мало „Просперитет“ — Скопје — Бутел I.

Со горечитираната одлука и дејноста на споменатото претпријатие се проширува и со комплетно опремување на станбени, административни, угостителски, здравствени и школски објекти, врши промет со градежни материјали и материјали за дрвната индустрија, кооперира со дрвна индустрија, градежништво и индустрија на термичко-топлотна, разладна и акустична опрема.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 837 од 16. VIII. 1963 година. (1773)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1107, страна 569, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Универзал инвест“ — Скопје — Самостојна економска единица со посебна жиро-сметка и посебна пресметка во Скопје, ул. „Беласица“ бр. 6, во просториите на претпријатието. Предмет на работењето на економската единица е трговска дејност на големо и мало, посредување, застапување, консигнација и комисиона продажба на нови и половни производи, отпадоци и фелерични стоки, односно услуги во прометот од стопанските гранки 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128 и 129 односно промет и производи на индустриите за моторни возила — резервни делови, авто-гуми, градежна и земјоделска механизација од сите приклучни машини, производи од црна металургија, металургија на обоени метали, неметални метали, метална индустрија и електроиндустрија, хемиска индустрија, индустрија на градежни материјали, дрвна индустрија, индустрија на кожи и обувки, индустрија на гума и друга разновидна индустрија.

Економската единица е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Универзал-инвест“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 11. III. 1963 година.

Раководител на економската единица е Трајко Пајмаковски.

Самостојната економска единица со посебна жиро-сметка и посебна пресметка во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Трајко Пајмаковски, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 944 од 29. VIII. 1968 година. (1760)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 169, страна 483, книга II, е запишано следното: Досегашниот управник на Работничкиот ресторан во Скопје, ул. „464“ (со посебна жиро-сметка) на Градежното претпријатие „Пелагонија“ Скопје, Денков Трајко, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на споменатиот ресторан е назначен Котевски Александар, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 7. V. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 554 од 29. VIII. 1968 година. (1781)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1173, страна 837, книга V, е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие за посредување во трговијата на големо и мало „Југотрговија“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 5, се проширува согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 6. VII. 1968 година и елаборатот за економска оправданост и со: продажба на овошје и зеленчук, конзервирани и флаширани производи, како и млечни производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 821 од 14. VIII. 1968 година. (1783)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 169, страна 483, книга II, е запишано следното: Досегашниот раководител на Проектанското биро во Скопје, на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, инженер Георги Влашки, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Му престанува и правото за потпишување на Тодор Саздов, бидејќи е разрешен од должност.

За нов директор на Проектанското биро во Скопје на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје е назначен инженер Благоја Арсовски, кој бирото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Димева Милка, шеф на стопанско-сметководната група, сметано од 4. VI. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 676 од 29. VIII. 1968 година. (1782)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 334, страна 1041, книга II, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие за промет со дефектна стока „Универзал“ село Богданци, бидејќи се присединува кон Центарот за унапредување на земјоделството, услуги, снабдување, планирање и промет во земјоделството „Агроцентар“ — Скопје, согласно со одлуките бр. 02-1403 од 9. VII. 1968 год. и бр. 02-1403 од 25. VI. 1968 година на советот на работната заедница на „Агроцентар“ — Скопје и на „Универзал“ — Богданци бр. 211 од 29. IV. 1963 година, и елаборатот за економска оправданост со дејност собирање и продажба на стари предмети, употребливи материјали, откуп и

продажба на градежни и огревни материјали, на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 969 од 18. IX. 1968 година. (1868)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 469, страна 929, книга II, е запишано следното: Досегашниот главен директор на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци, Диме Галапчев, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување како таков.

За главен директор на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци е назначен инженер Јанаки Мицев, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Петар Андов, Илија Јорданов, Петар Милков, Сарафов Ванчо, комерцијален директор, Данев Никола и Диме Галапчев на новата должност од 11. VIII. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 927 од 22. VIII. 1968 година. (1872)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1127, страна 663, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало со сите видови стоки „Ангро-Скопје“ — Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 80. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриски стоки од сите видови, освен прехранбени.

Продавницата е основана од советот на работната заедница со одлуката од одржаната седница на 30. VII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Боро Димитров Паринија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 896 од 17. IX. 1968 година. (1875)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. VII. 1968 година, рег. бр. 11/56, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 17 во Прилеп, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 54 на Поголот Трговија с. Тополчани, на Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ — с. Тополчани. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, парфимериски и козметички стоки, тутунски преработки и прибор, канцелариски материјал и школски прибор.

Раководител на продавницата е Манчевски Круме.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ с. Тополчани, со одлуката бр. 09-1639/1 од 1. VII. 1967 година на работничкиот совет и уверението од пазарниот и санитарниот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Потпишувањето на продавницата ќе го врши истото лице што го потпишува и Поголот трговија с. Тополчани на Земјоделскиот комбинат „Црна Река“, с. Тополчани.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 304/68. (1898)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. VII. 1968 година, рег. бр. 2/55, книга IV, е запишана под фирма: Продавница во Ресен на Земјоделската задруга „Кисела Вода“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е промет со колекционални стоки, ситничарија, срчарија и чингарија.

Раководител на продавницата е Марковски Митев Таше.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Кисела Вода“ — Ресен, со одлуката од задружниот совет од 25. III. 1968 година и решението бр. 04-6313/1 од 3. VII. 1967 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен. Потпишувањето ќе го врши истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 335/68. (1906)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 30. X. 1968 година, страна 147, реден број 7 е запишано ставањето под присилна управа на Земјоделската задруга „Напредок“ од Радовиш.

За присилен управник е назначен Димитар Киров Георгиев.

Впишувањето на присилната управа на задругата е извршено во регистарот врз основа на решението бр. 01-2376/1 од 30. IX. 1968 година на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 490/68. (204)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 17. VII. 1968 година, страна 115, реден број 7 е запишана промената на досегашниот управник на Земјоделската задруга „Оризарство“ од село Колешино, Струмичко, Стефан Глигоров Козарев, на чие место за директор е назначен Ванчо Новков Китанов.

Вториот потписник Ѓорѓи Трајков Ангелов, шеф на сметководството, останува и во иднина да ја потпишува заеднички жиро-сметката на задругата, со новоименуваниот директор Ванчо Новков Китанов.

Промената на директорот на задругата е запишана во регистарот врз основа на одлуката бр. 01-135 од 24. IV. 1968 година, на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 250/68. (248)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 501, книга I е запишано следното: Досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Слога“ — село Умин Дол — Кумановско е назначен Ѓорѓи Величковски, шеф на сметководството, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Александар Гелевски, управник, сметано од 31. VII. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 893 од 10. XII. 1968 година. (19)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1176, страна 903, книга V е запишано следното: Досегашните потписници на Сидаро-фасадерското и молерско претпријатие „Радика“ — Скопје и тоа: Крстев Оливер, в. д. директор и Гадовски Спиро се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Сидаро-фасадерското и молерско претпријатие „Радика“ — Скопје е назначен Таневски Ненад и за комерцијален референт Петковиќ Миливоје кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Синани Ебил, сметано од 21. VIII. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 943 од 26. VIII. 1968 година. (1761)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1085, страна 435, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник на Занаеачиската браварска задруга „Цветан Димов“ — Скопје, Ко-стадинова Фотика ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За потписник останува стариот регистриран потписник в. д. директорот Дончевски Јован, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 24. VII. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 873 од 31. VII. 1968 година. (1731)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1240, страна 1415, книга I е запишан под фирма: „Дизајн“ — завод за економска пропаганда — внатрешна архитектура и обликување — Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 25. Предмет на работењето на заводот е економска пропаганда, публицитет и организација, декоративна архитектура, декоративно сликарство, примената графика фотографија и уметничко обликување.

Заводот е основан со издвојување на Филијалата за Македонија — Скопје на „Облик“ — завод за економска пропаганда, публицитет и обликување — Белград во самостојна организација под назив: „Дизајн“ — завод за економска пропаганда, внатрешна архитектура и обликување — Скопје, со одлуката на работничкиот совет на „Облик“ — завод за економска пропаганда, публицитет и обликување — Београд.

В. д. директор на Заводот е инженер архитектот Трајковски Трајко.

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Трајковски Трајко, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Заводот за економска пропаганда, внатрешна архитектура и обликување „Дизајн“ — Скопје е конституиран на 20. VI. 1968 година. Претседател на работната заедница е Геровац Иво.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 776 од 29. VII. 1968 година. (1725)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 26/66, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор Бебевоски Воислав е поставен за генерален директор, да го потпишува Занаеачиското услужно купопродажно и набавно претпријатие „Вевчани“ од село Вевчани, Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 298/68. (1713)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1968 година, страна 182, реден број 2 е запишана промената на фирмата на Книжарницата „Кочо Рацин“ — од Струмица, на Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Рацин“ од Скопје, која ќе го носи следниот назив: Книжарница на Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ од Скопје, со седиште во Струмица.

Се запиша и промената на досегашниот раководител на книжарницата Јосиф Стефанов. За раководител е назначен Киро Т. Поп Иванов.

Промената на фирмата и раководителот на книжарницата е запишана во регистарот, врз основа на решението бр. 427 од 15. III. 1968 година, на работничкиот совет на Книгоиздателството „Македонска книга“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 119/68. (1636)

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 148/68. (1627)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. III. 1963 година, страна 474, реден број 12 е запишано основањето на Продавница број 25, со седиште во село Баделин, Струмичко.

Продавницата ќе врши снабдување и промет со индустриски стоки на населението, градежни материјали и репродукциони материјали.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие, на големо и мало — „Снабдител“ од с. Ново Село, Струмичко.

Раководител на продавницата е Костадин Митрев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 147/68. (1626)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IV. 1968 година, страна 474, реден број 33 е запишано основањето на Продавница број 26, со седиште во с. Ново Коњарево, Струмичко.

Продавницата ќе врши снабдување и промет со индустриски стоки на населението, градежни материјали и репродукциони материјали.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало — „Снабдител“ од с. Ново Село, Струмичко.

Раководител на продавницата е Крсто Иванов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 146/68. (1625)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IV. 1968 година, страна 475, реден број 28 е запишано основањето на Продавница број 28, со седиште во село Босилово, Струмичко.

Продавницата ќе врши снабдување и промет со индустриски стоки на населението, градежен материјал и репродукциони материјали.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало — „Снабдител“ од с. Ново Село, Струмичко.

Раководител на продавницата е Славчо Замбаков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 145/68. (1624)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IV. 1968 година, страна 474, реден број 9 е запишано основањето на Продавница број 13, со седиште во с. Ново Село, Струмичко.

Продавницата ќе врши снабдување и промет со индустриски стоки на населението, градежен материјали и репродукциони материјали.

Раководител на продавницата е Сандо Мутавчиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-

шувањето ќе го обавуваат овластените лица на Трговското претпријатие на големо и мало — „Снабдител“ од с. Ново Село, Струмичко.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 144/68. (1623)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. III. 1968 година, страна 376, реден број 4 е запишано под фирма: Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 2.

Продавницата ќе врши промет на електро-материјали и електрични уреди во домаќинството.

Продавницата е основана од Претпријатието за електромонтажа, промет со електро-материјали и електро-уреди „Искра“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Симо Танчев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на претпријатието.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 01-56/1 од 13. II. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието, и решението бр. 12-2553 од 22. II. 1968 година, на санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 84/68. (1622)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1968 година, страна 473, реден број 1 е запишано основањето на производната задруга „Јаворица“, со седиште во Струмица.

Задругата ќе врши производство на вар, промет на мало и големо, на вар и огревно дрво.

В. д. директор на задругата е Дончо М. Стојанов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката од 15. III. 1968 година, на работната заедница на задругата која ја сочинуваат група граѓани: Дончо М. Стојанов, Лесе Д. Стојанов, vase Д. Стојанов, Ѓорѓе Костов, Ристо Н. Аритов и Ристо Коцев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 126/68. (1618)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. VI. 1968 година, страна 484, реден број 2 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „5-ти ноември“ бр. 2.

Продавницата ќе врши продажба на сите видови земјоделско-прехранбени производи, земјоделско-индустриски растенија, сточни производи, сувомесни производи и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделското претпријатие „5-ти ноември“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Петре Цумалиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-26/1 од 30. V. 1968 година на работната заедница на претпријатието, и решението бр. 12-4594/1 од 28. V. 1968 година, на санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 296/68. (1574)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. V. 1963 година, страна 482, реден број 1 е запишано основањето на Земјоделското претпријатие „5-ти ноември“, со седиште во Струмица, поставено по пат на издвојување од Земјоделскиот комбинат „Струмичко Поле“ од Струмица.

Претпријатието ќе ги обавува следните дејности:

а) Основна дејност: производство, откуп, продажба и преработка на земјоделски производи; откуп, продажба и промет на земјоделски производи од индивидуални земјоделски производители и стопански организации, на големо и мало; откуп, продажба и промет на индустриски растенија, како и откуп, продажба и преработка на кожи, волна и жива стока, од индивидуални производители и стопански организации; сточарство и живинарство; снабдување на населението преку своите продавници, со земјоделско-прехранбени производи на земјоделско-индустриски растенија, сточарски производи, продажба на месо, сувомесни производи, продажба на сите видови колонијални стоки, продажба на сите видови градежен материјал, на големо и мало; продажба, на големо и мало, на сите видови природни и алкохолни пијалоци; производство и продажба, на големо и мало, на сите видови вештачки (индустриски) алкохолни и безалкохолни пијалоци.

б) Споредна дејност: вршење на јавен превоз во слободниот јавен сообраќај за свои потреби и за потребите на трети лица; механичко-занаатлиски и механички услуги за сопствени потреби и за потребите на трети лица; влачаро-занаатлиски услуги, како и други занаатлиски услуги; кооперација со индивидуални и земјоделски производители; вагање на материјали, стоки и др. за сопствени потреби и за потребите на трети лица; земјоделски услуги за сопствени потреби и за потребите на трети лица; снабдување на индивидуалните земјоделски производители со репродукциони материјали и со вештачки ѓубрива; ускладиштување на стоки и друго во своите магацини за сопствени потреби и за потребите на трети лица; угостителски услуги во сопствен ресторан, мензи, летувалишта, клубови, со продажба на цигари, мезелуци и др., за сопствени потреби и за потребите на трети лица.

Потпишувањето на претпријатието ќе го вршат Ванчо Хади-Василев, в. д. директор и Панче Шаламанов, шеф на сметководството, чии потписи ќе важат поединечно.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-1051/1 од 14. V. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието, и записникот од спроведениот референдум за издвојување од ЗК „Струмичко Поле“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 242/68. (1573)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. VI. 1968 година, страна 489, реден број 1 е запишано основањето на Трговското претпријатие на големо и мало — „Тропромет“, со седиште во Струмица, ул. „Маврово“ бр. 7.

Претпријатието ќе врши промет со сите видови индустриска стока и откуп на земјоделски производи и промет со истите како и промет со сите градежни материјали.

В. д. директор на претпријатието е Александар Мерков, кој е овластен да го претставува и потпишува истото.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката од 15. IV. 1968 година, на работничкиот совет на претпријатието, и решението бр. 12-4611/1 од 4. VI. 1968 година, на санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Основачи на наведеното претпријатие се група граѓани: Илија Стојанов, Методи Герасимов, Александар Мерков, Благородна Велкова, Митрева Катица, Атанас Бајрактаров, Караманова Душанка, Мерков Мимитар и Караманов Борис.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 331/68. (1566)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. VI. 1968 година, страна 491, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 14.

Претпријатието ќе врши продажба на мало, на општа конфекција, галантерија, позамантерија, разна трико-конфекција, кожна галантерија, меттража и др.

Продавницата е основана од Производната и шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Никола Дулев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичната задруга.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 208 од 30. IV. 1968 година, на работната заедница на задругата, и решението бр. 07-8259/1 од 7. XII. 1967 година, на санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 166/68. (1561)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VI. 1968 година, страна 490, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Моша Пијаде“ бр. 3.

Продавницата ќе врши продажба на мало на општа конфекција, галантерија, позамантерија, разна трико-конфекција, кожна галантерија и меттража.

Продавницата е основана од Производната јорганска шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Митко Мастев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 208 од 30. IV. 1968 година на работната заедница на задругата, и решението бр. 12-2533 од 27. II. 1968 година, на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 165/68. (1560)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1237, страна 1391, книга V е запишано под фирма: Претпријатие за изведување на градежни и занаатлиски работи, во висока и ниска градба „Солитер“ — Претставништво во Скопје, ул. „95“ бр. 13. Предмет на работењето на претставништвото е обавување на градежни, занаатлиски работи за висока и ниска градба.

Претставништвото е основано од управниот одбор на Претпријатието за изведување на градежни и занаатлиски работи, со висока и ниска градба „Солитер“ — Инција, со одлуката од одржаната седница на 5. III. 1968 година.

Раководител на претставништвото е Олумчев Љупчо, в. д. директор.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 583 од 11. VII. 1968 година. (1402)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1238, страна 1407, книга V е запишано под фирма: Градежно монтажно инсталатерско претпријатие „Слобода“ — Скопје, ул. „Индустр-

ска“ бб. Предмет на работењето на претпријатието е изведување на градежни работи од висока и ниска градба, вклучувајќи и занаетчиски работи, сите видови монтажни работи — дрвени и челични конструкции на станбени и индустриски објекти, сите видови на инсталации, внатре и надвор од згради и тоа: водовод, канализација, санитарни уреди како и помпни постројки, електроинсталации од низок и висок напон, трафостаници, далноводи и електрични мрежи, браварски, лимарски и други занаетчиски работи кои се во врска со градежното занаетчиство, како и зработување на проекти и друга техничка документација, во врска со гореспоменатите дејности.

Претпријатието е основано од основачите — група граѓани, на основачкото собрание одржано на 22. VI. 1968 година и тоа: Богданов Георги, Олевски Никола, Џугомандов Пандо, Кочев Димитар, Манчевски Добре, Битевски Илија, Парцулов Сотир, Раевски Стево, Танасковиќ Живко, Олевски Захаријади, Шкоклевиќ Живко и Поповски Вангел.

В. д. директор на претпријатието е Кочев Димитар.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Кочев Димитар, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Градежното монтажно инсталатерско претпријатие „Слобода“ — Скопје е конституирано на 22. VI. 1968 година. Претседател на советот на работната заедница е Богданов Георги

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 828 од 24. VII. 1968 година. (1391)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1008, страна 991, книга IV е запишано следното: Дејноста на Градежната молеро-фарбарска задруга „Подмладок“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 47 од 20. IV. 1968 година на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со електроинсталатерска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 538 од 3. VII. 1968 година. (1430)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1207, страна 1095, книга V е запишано следното: Дејноста на Занаетчиското претпријатие за електроинсталатерски услуги „Занат Македонија“ — Скопје, ул. „Беласица“ бр. 6, согласно со одлуката бр. 36 од 27. V. 1968 година на советот на работната заедница, и елаборатот за економска оправданост се проширува и со централно греење и водоинсталатерска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 651 од 10. VII. 1968 година. (1427)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1236, страна 1349, книга V е запишано под фирма: Трговско претпријатие на мало „Јадран“ — Скопје, барака до школата „Лирија“ бб. Предмет на работењето на претпријатието е промет на мало со автомобилски резервни делови.

Претпријатието е основано од основачите група граѓани на основачкото собрание — одржано на 10. VII. 1968 година и тоа: Шушевски Димче, Ѓорѓиевски Томе, Димовски Илија, Златевска Љиљана, Зафировски Душко, Стојановска Блага, Ѓорѓиевска Цветанка, Керамичиќ Коста, Крстевски Бранко, Мојсовска Тодорка и Јовановска Бранка.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ѓорѓиевски Томе, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Трговското претпријатие на мало „Јадран“ — Скопје е конституирано на 10. VII. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 235 од 12. VII. 1969 година. (1379)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1013, страна 21, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Стовариштето во Скопје, ул. „Крагуевачка“ бр. 17, на Индустијата и рудници на мермер „Украс“ — Нови Пазар, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница, на 30. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 739 од 13. VI. 1968 година. (1232)

КОНКУРСИ

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за преизбор на асистенти по следните предмети.

— Хемија 2 асистенти.

— Обработка и познавање на тутунска сировина.

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школство на СРМ.

Рок за пријавување 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на научни и стручни трудови и по едне примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на научните и стручните трудови се поднесуваат во по три примероци.

РЕПУБЛИЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО — ПОГОН „ЛАЗАР ФИЛИПОВСКИ ЛАВСКИ“ — с. СИРКОВО

Кавадарска општина

Распишува

К О Н К У Р С

за прием на следниот број приправници:

1. Еден економист со високо образование
2. Еден земјоделски техничар со градинарски смер и
3. Еден техничар со средно економско образование.

Наградувањето според Правилникот за примане на приправници.

Конкурсот трае 30 дена од денот на неговото објавување.

Молбите да се достават до комисијата за засновање и откажување на работните односи при Погонот „Лазар Филиповски — Лавски“ с. Сирково — Кавадарска општина.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА

РЕПУБЛИЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за директор на Погонот во с. Сирково (Кавадарско)

Услови:

1. Средно земјоделско или економско образование.
2. Работна практика 10 години.
3. Најмалку 1 година на раководно место во земјоделска организација.

Наградувањето според Правилникот за личните доходи на Погонот.

Молбите со потребните документи да се достават до Центарот.

Конкурсот трае еден месец по неговото објавување.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА

СОДРЖИНА

	Страна
254. Закон за постапката за распишување и спроведување на референдум — — —	601
255. Закон за именување и дополнување на Законот за основање Висока музичка школа во Скопје — — — — —	604
256. Одлука за непотврдување Одлуката за основање наставен центар за вонредно студирање во Скопје — — — — —	604
257. Одлука за потврдување на Одлуката на Педагошката академија — Скопје за основање центар за вонредно студирање при Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ — Прилеп — — — — —	604
258. Одлука за непотврдување Одлуката за основање центар за вонредно студирање при Просветно-педагошкиот завод во Лесковац — — — — —	605
259. Одлука за непотврдување Одлуката за формирање центар за помош на вонредните студенти при Заводот за унапредување на градежништвото, градежната и неметалната индустрија на СРМ — Скопје	605
260. Одлука за потврдување на Одлуката на Вишата економска школа — Прилеп за основање наставен центар за вонредно студирање при Друштвото на книговодителите — Охрид — — — — —	605
261. Одлука за потврдување на Одлуката на Вишата економска школа — Прилеп за основање наставен центар за вонредно студирање при Работничкиот универзитет „Ванчо Прке“ — Штип — — — — —	605
262. Одлука за потврдување на Одлуката на Педагошката академија — Скопје за основање центар за вонредно студирање при Работничкиот универзитет во Тетово —	606
263. Одлука за непотврдување Одлуката за основање центар за вонредно студирање при Работничкиот универзитет „Коста Стаменковиќ“ во Лесковац — — — — —	606
264. Одлука за образување и состав на Заедничка анкетна комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ за испитување состојбата во врска со користењето на водите на Охридското Езеро — — —	606
265. Одлука за образование на Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот, Просветно-културниот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ за проблемите на задолжителните видови на здравствена заштита и здравствено осигурување — — — — —	607
266. Одлука за избор на претседател и членови на Заедничката комисија на Републичкиот, Стопанскиот, Просветно-културниот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ за проблемите на задолжителните видови на здравствената заштита и здравствено осигурување — — —	607
267. Одлука за разрешување и избор на членови во Заедничката комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за прашања на високото школство во СРМ	608
268. Одлука за разрешување и избор на претседател и членови на Заедничката комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за прашања од општествено-економската положба и системот на финансирањето на културата — — — — —	608
269. Одлука за именување претседател на Комитетот за туризам и угостителство —	609
270. Одлука за именување претседател на Комитетот за надворешна трговија — —	609
271. Одлука за именување директор на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања — — — — —	609
272. Одлука за разрешување и избор на судии на Окружниот суд — Скопје, вишиот стопански суд и Окружниот стопански суд — Скопје — — — — —	609
273. Одлука за избор на судии-поротници на Вишиот стопански суд, Окружниот стопански суд и Окружниот стопански суд — Битола — — — — —	610
274. Одлука за избор на претседател и судии на Републичкиот совет за прекршоци —	611
275. Одлука за избор на судии-поротници на Републичкиот совет за прекршоци —	611
276. Препорака за политиката на буџетската потрошувачка на општествено-политичките заедници за 1969 година — — — — —	612
277. Препорака за натамошно изградување и остварување на општествената самозаштита во СРМ — — — — —	612
278. Препорака за натамошно унапредување на архивската служба — — — — —	613
279. Заклучоци за остварените движења во стопанството и спроведување на економската политика во 1969 година — — — — —	614
280. Заклучок за политиката на потрошувачката по буџетот на Републиката за 1969 година — — — — —	615
281. Одлука за усогласување на инвалидскиот додаток со движењето на трошоците на животот — — — — —	616
282. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 32 од 26. јуни 1969 година — — —	616